

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ 24/2019.,“) Градоначалник на општина Центар Жупа донесе:

ПРОЦЕДУРА

ЗА НАЧИН И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Изработил : Недип Илјас / Советник за јавни набавки

Одобрил : Аријан Ибраим / Градоначалник

СОДРЖИНА

1. ПРЕДМЕТ.....	3
2. ЦЕЛ	3
3. ВРСКА СО ДРУГИ ДОКУМЕНТИ.....	3
4. ДЕФИНИЦИИ.....	3
5. ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА.....	3
6. ПРОЦЕДУРА	4
6.1. Општо.....	4
6.2. Годишен план за јавни набавки	4
6.3. Барање за дополнителна набавка.....	5
6.4. Одлука за јавна набавка.....	5
6.5. Подготовка на тендерската документација	5
6.6. Објавување на оглас.....	6
6.7. Отворање на понуди	6
6.8. Изјава за непостоење на судир на интереси.....	7
6.9. Евалуација на понудите	7
6.10. Избор на најповолна понуда и известување на економските оператори	7
6.11. Склучување на договор.....	8
6.12. Известување за склучени договори	8
6.13. Завршување на постапката и евидентија на постапките за јавни набавки	8
6.14. Реализација на договорот/рамковната спогодба и квалитативен и квантитативен прием....	8
6.15. Извршување на договорот/рамковната спогодба и следење на неговата реализација.....	9
6.16. Правна заштита	9
6.17. Примена на Законот за јавните набавки	10
6.18. Исклучок од Законот за јавните набавки.....	10
7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ.....	10
7.1. Информирање	10

1. ПРЕДМЕТ

Со оваа процедура се утврдува процесот за набавка на стоки, услуги и работи, за потребите на Општина Центар Жупа (во понатамошниот текст: Општина Центар Жупа, чии активности се предвидени да се реализираат од Буџетот на Република Северна Македонија и Буџетот на Општина Центар Жупа).

Со оваа процедура се опишува начинот и постапката при планирањето и спроведувањето на постапките за јавна набавка, начинот на постапување на комисијата за јавни набавки, одговорното лице, лицето или организацискиот облик во чии рамки се вршат работи од областа на јавните набавки, склучување, известување и извршување на договорите за јавни набавки, како и движење на документацијата при спроведување на постапките за јавни набавки во **Општина Центар Жупа**.

2. ЦЕЛ

Целта на оваа процедура е да се обезбеди правилна примена на Законот за јавните набавки при спроведувањето на постапките за јавни набавки во Општина Центар Жупа, согласно начелата на економичност, ефикасност и ефективност на користење на јавни средства, конкуренција помеѓу економските оператори, транспарентност и еднаков третман и недискриминација на економските оператори и сразмерност.

3. ВРСКА СО ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Закон за јавните набавки и подзаконските акти;
- Кодекс за однесување при спроведување на јавните набавки;
- Закон за општа управна постапка;
- Закон за облигациони односи;
- Закон за финансиска дисциплина;
- Закон за јавна внатрешна финансиска контрола;
- Закон за Буџетите;
- Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за тековната година;
- Буџетот на Република Северна Македонија за тековната година;
- Закон за архивски материјал;
- Уредба за канцелариско и архивско работење;
- Правилник за систематизација на работните места во Општина Центар Жупа;
- Правилник за внатрешна организација во Општина Центар Жупа.

4. ДЕФИНИЦИИ

Во текстот на оваа процедура, користени се дефиниции согласно Законот за јавните набавки.

5. ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА

За спроведување на активностите од оваа процедура надлежен е Општина Центар Жупа Лице за јавни набавки и комисијата за јавна набавка, за секоја јавна набавка одделно.

Лицата одговорни за подготовкa на тендерската документација) се надлежни да ја подготват и спроведат целата постапка, а одговорното лице (градоначалник) ја одобрува и потпишува, одлуката за јавна набавка, тендерската документација и одлуката за избор на најповолна понуда/одлука за поништување на постапка. Во исклучителни случаи, одговорното лице (градоначалник) може да се изземе и да назначи и овласти друго лице да ја потпише одлуката за избор на најповолна

понуда/одлука за поништување на постапка. Ова важи само доколку во постапката постои судир на интереси или поради подолго отсуство од работното место поради било кои причини. Процедурата е наменета за вработените во општината, кои учествуваат во процесот на јавни набавки).

6. ПРОЦЕДУРА

6.1. Општо

- 6.1.1. Процесот на набавка се врши исклучиво според Законот за јавните набавки и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон.
- 6.1.2. Општина, Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности лицата за јавни набавки, управува со процесот на подготвка и реализација на целокупната документација за набавка, во согласност со Законот за јавните набавки, подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон и важечкиот Правилник за систематизација на работните места во општина Центар Жупа и Правилник за внатрешна организација во Општина Центар Жупа.
- 6.1.3. Општина, Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности лицата за јавни набавки е одговорно за следење на законската регулатива и имплементација за законските одредби во процесот на спроведувањето на јавните набавки.

6.2. Годишен план за јавни набавки

- 6.2.1. Годишиот план за јавни набавки се подготвува во Општина, Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности лицата за јавни набавки, во координација со раководителите на општината, врз основа на планираните извори за финансирање и потреби за набавка на стоки, услуги и работи, искуство од слични набавки кои се реализирани во претходните години, како и со претходно истражување на пазарот.
- 6.2.2. Раководителите на секој одделение се должни најдоцна до 15 декември во тековната година до одговорниот на, Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности до лицата за јавни набавки да достават предлог за набавките кои треба да се спроведат за тековно и нормално функционирање на својата одделение за наредната година.
- 6.2.3. Во предлогот треба да биде точно наведен предметот на набавка, процената вредност и месецот кога набавката треба да се спроведе. Предлогот треба да содржи и точни и прецизни технички спецификации и карактеристики за предметот на секоја набавка поединечно.
- 6.2.4. Годишиот план за јавни набавки се изготвува до крајот на јануари во тековната година и се одобрува од одговорното лице на Општина Центар Жупа.
- 6.2.5. Годишиот план се објавува на Електронскиот систем за јавни набавки (во понатамошниот текст: ЕСЈН) до крајот на јануари во тековната година.
- 6.2.6. Годишиот план за јавни набавки се менува и дополнува доколку се јави потреба од спроведување на постапка за јавна набавка која не била предвидена со истиот. Измените и/или дополнувањата на Годишиот план за јавни набавки се објавуваат на ЕСЈН.
- 6.2.7. Содржината на Годишиот план за јавни набавки не мора да се менува при промена на проценетата вредност, при промена на видот на планираната постапка за доделување на договор за јавна набавка или при промена на очекуваниот почеток на постапката.

6.2.8. Постапките со преговарање без објавување на оглас и постапките кои се повторуваат поради поништување на делови од претходна постапка, не мора да се внесуваат во Годишниот план за јавни набавки.

6.3. Барање за дополнителна набавка

- 6.3.1. Доколку во текот на годината се јави потреба која не била предвидена во Годишниот план за јавни набавки, потребно е до, Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности лицата за јавни набавки да се достави Барање за предмет на набавка.
- 6.3.2. Барањето за набавка, мора да содржи минимум информации за предметната набавка и спецификации, во однос на видот, количината, проценетата вредност на набавката, по претходно спроведена детална анализа и проценка на пазарот.
- 6.3.3. По добивање на мислење од раководителот на одделение за финансиски прашања, по однос на обезбедените средства, барањето го проследува на конечно одобрување до одговорното лице на Општина Центар Жупа.

6.4. Одлука за јавна набавка

- 6.4.1. Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности лицата за јавни набавки подготвува Одлука за јавна набавка пред отпочнување на секоја постапка за јавна набавка ,
- 6.4.2. Со Одлуката за јавна набавка се утврдува предметот на набавката, износот и извршот на средствата потребни за реализација на договорот, начинот и постапката за јавна набавка и се назначува составот на комисијата за јавни набавки и доколку е потребно ангажирани надворешни стручни лица.
- 6.4.3. Одлуката за јавна набавка содржи образложение на потребата од набавката.
- 6.4.4. Во одлуката за јавна набавка се наведуваат причините и образложението за користење на постапките со преговарање, конкурентен дијалог или партнерство за иновации, доколку е потребно спроведување на истите и се наведува итноста од намалување на роковите пропишани со Законот за јавните набавки, како и се наведуваат причините за неделивост на предметот на набавката.
- 6.4.5. Донесената Одлука за јавна набавка се доставува до членовите на комисијата за јавна набавка и нивните заменици, евентуално ангажираните стручни лица, како и до Одделение финансиски прашања, преку електронска пошта или интерна доставна книга преку архивата на Општина Центар Жупа.
- 6.4.6. Одлуката за јавна набавка може да се измени или дополнити поради: дообезбедување на средства, промена на проценетата вредност, промена на член на комисијата за јавна набавка, промена на предметот на набавка, промена на деливоста на предметот на набавка и друго.
- 6.4.7. Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности - лицата за јавни набавки ја објавува Одлуката за јавна набавка на ЕСЈН.
- 6.4.8. Одлуката за јавна набавка и нејзините измени и/или дополнувања ја потпишува одговорното лице на Општина Центар Жупа.

6.5. Подготовка на тендерската документација

- 6.5.1. Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности - лицата за јавни набавки и комисијата за јавна набавка, учествуваат во изготвување на тендерската документација. Рокот за изготвување е 3 дена од денот на доставување на спецификацијата од страна на Општина Центар Жупа. Истата се објавува со огласот за

јавна набавка, електронски, во формат кој може директно да го користат економските оператори.

- 6.5.2. Тендерската документација може да се измени или дополнит, по потреба или врз основа на поднесените прашања и барања од економските оператори.
- 6.5.3. Одговорите, измените и дополнувањата на тендерската документација, без надоместок и во најкус можен рок се објавуваат на ЕСЈН, во рокови утвредени со Законот за јавните набавки.
- 6.5.4. Формата и содржината на тендерската документација, треба да биде во согласност со одредбите од Законот за јавните набавки.
- 6.5.5. Кај набавките од мала вредност се изготвува поедноставена тендерска документација, која покрај другото треба да содржи инструкции за поднесување на понудата и технички спецификации. При користење на електронскиот пазар на набавки од мала вредност во тендерската документација се дава само краток опис на предметот на набавка.
- 6.5.6. Техничката спецификација се изготвува од оделението, од каде што потекнува потребата за предметната набавка, а се подготвува и во соработка и координација со кој е најквалификуван и најстручен за конкретниот предмет на јавната набавка и истата се доставува до Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности - лицата за јавни набавки
- 6.5.7. Во услови кога постои потреба за попрецизно дефинирање на техничката спецификација, по донесување на Одлуката за јавна набавка, а пред објавување на огласот за јавна набавка, може да се спроведе технички дијалог со економските оператори.

6.6. Објавување на оглас

- 6.6.1. Врз основа на Одлуката за јавна набавка, Општина Центар Жупа, Лице за јавни набавки, објавува Оглас јавна набавка на ЕСЈН и/или во „Службен весник на Република Северна Македонија, освен за постапката со преговарање без објавување на оглас.
- 6.6.2. Огласот за јавна набавка задолжително се објавува во Службено гласило на Европската унија, доколку проценетата вредност на набавката без вклучен данок на додадена вредност (ДДВ) е еднаква или ги надминува утврдените вредносни прагови утврдени со Законот за јавните набавки.

6.7. Отворање на понуди

- 6.7.1. Отворањето на понудите започнува во времето определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите, освен кај набавката на консултантски услуги.
- 6.7.2. Отворањето на понудите е јавно при спроведување на:
 - Постапка од мала вредност со објавување оглас;
 - Поедноставена отворена постапка;
 - Отворена постапка;
 - Втора фаза од ограничена постапка и
 - Фаза на поднесување на понудите од конкурентниот дијалот.
- 6.7.3. Комисијата за јавна набавка изготвува Записник од отворањето на понудите, пред да пристапи кон евалуација на понудите, кој го потпишува претседателот на комисијата или неговиот заменик.

6.8. Изјава за непостоење на судир на интереси

- 6.8.1. Претседателот, членовите, нивните заменици, како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење на судир на интереси, која претставува дел од досието од спроведената постапка.

6.9. Евалуација на понудите

- 6.9.1. Пред да пристапи кон евалуација на понудите, комисијата за јавна набавка, задолжително проверува дали е објавена негативна референца на понудувачите, до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, што соодветно го документира како дел од досието на постапката.
- 6.9.2. Комисијата за јавна набавка ја проверува валидноста и комплетноста на документацијата за утврдување на способност, само на понудувачите за кои не е објавена негативна референца согласно законски утврдените рокови.
- 6.9.3. Комисијата за јавна набавка може да побара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација.
- 6.9.4. Комисијата за јавна набавка не смее да создава предност во корист на одреден економски оператор со користење на бараните појаснувања или дополнувања.
- 6.9.5. Комисијата за јавна набавка го определува рокот кога понудувачот бараното објаснување го доставува преку ЕСЈН.
- 6.9.6. Комисијата за јавна набавка не смее да побара никакви промени во финансиската или техничката понуда, освен исправка на аритметички грешки.
- 6.9.7. Евалуацијата на понудите се врши исклучиво во согласност со критериумите наведени во тендерската документација.
- 6.9.8. Комисијата за јавна набавка подготвува Извештај од спроведена постапка, имајќи го предвид мислењето од стручните лица доколку се вклучени во кпостапката. Во Извештајот се содржани оценувањето на способноста на понудувачите, рангирањето на понудувачите и предлогот за избор на најповолна понуда или предлогот за поништување на постапката.
- 6.9.9. Одлуката за јавна набавка може да се измени доколку најповолната понуда е со цена повисока од износот на средствата утврден во истата, под услов да се утврди дека истото е економски поисплатливо од повторување на постапката по извршена анализа и понудената цена да не го надминува вредностниот праг пропишан за видот на постапката. При тоа, треба да се дообезбедат средства потребни за реализација на договорот.
- 6.9.10. Комисијата за јавна набавка бара од економскиот оператор, во примерен рок не пократок од пет дена, да ја објасни цената или трошокот наведен во понудата, доколку смета дека понудата содржи невообичаено ниска цена во однос на стоките, услугите или работите што се предмет на набавка или доколку постои сомнеж дека договорот ќе биде извршен. Комисијата за јавна набавка во секој случај бара објаснување на цената доколку вредноста на понудата е за повеќе од 50% пониска од просечната цена на прифатливите понуди и е за повеќе од 20% пониска од следната рангирана понуда, во случај да има добиено најмалку три прифатливи понуди.

6.10. Избор на најповолна понуда и известување на економските оператори

- 6.10.1. Врз основа на Извештајот од спроведена постапка и предлогот на комисијата за јавна набавка, Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности - лицата за јавни набавки подготвува Одлука за избор на најповолна понуда/Одлука за поништување на

постапката, која ја потпишува одговорното лице на Општина Центар Жупа. Рок на изготвување на одлуката е еден ден по доставување на извештајот од спроведена постапка од страна на комисијата за јавни набавки.

- 6.10.2. Сите кандидати, односно понудувачи се известуваат за одлуките во врска со извршениот избор на најповолна понуда, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за јавна набавка. Известувањето се доставува преку ЕСЈН во рок од три дена од денот на донесувањето на соодветната одлука.

6.11. Склучување на договор

- 6.11.1. Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности - лицата за јавни набавки, подготвува договор за јавна набавка или рамковна спогодба, кои ќе се склучат со избраните понудувачи. Договорот за јавна набавка или рамковна спогодба се контролира од страна на Раководителот на оделението од чиј делокруг на работа е предметната јавна набавка и се одобрува од страна на Раководител Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности го склучуваат договорот за јавна набавка или рамковната спогодба во писмена форма во рокот на важност на понудата, но не подоцна од 30 дена од денот на конечността на одлуката за избор на најповолна понуда.
- 6.11.2. Договорот за јавна набавка или рамковната спогодба се склучува согласно условите утврдени во тендерската документација и понуда.

6.12. Известување за склучени договори

- 6.12.1. Општина Центар Жупа објавува известување за склучен договор на ЕСЈН во рок од десет дена. Во прилог на известувањето за склучен договор се објавува и примерок од склучениот договор или рамковна спогодба. Информациите кои имаат статус на лични податоци согласно прописите за заштита на лични податоци не се објавуваат.
- 6.12.2. Општина Центар Жупа задолжително објавува известување за измена на договорот за време на неговата важност и примерок од измената на договорот во рок од десет дена од денот на изменување на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба.
- 6.12.3. Објавувањето на известувањето за склучен договор на ЕСЈН и објавувањето на известувањето за измена на договорот за време на неговата важност го врши Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности - лицата за јавни набавки.

6.13. Завршување на постапката и евидентирање на постапките за јавни набавки

- 6.13.1. Постапката за јавна набавка завршува со денот на конечността на одлуката за избор на најповолна понуда или одлуката за поништување на постапката.
- 6.13.2. Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности - лицата за јавни набавки ги води следните евиденции на постапките за јавни набавки:
- Електронско досие со посебна евидентна книга во ЕСЈН, во која се евидентираат сите документи коишто произлегуваат од соодветната постапка за јавна набавка кое се чува во ЕСЈН најмалку пет години од денот на склучување на договорот за јавна набавка или од конечността на одлуката за поништување на постапката на начин кој обезбедува зачувување на интегритетот на податоците и
 - Хартиено досие за постапката за јавна набавка кое се чува согласно роковите утврдени во прописите што го уредуваат архивското и канцелариското работење.

6.14. Реализација на договорот/рамковната спогодба и квалитативен и квантитативен прием

-
- 6.14.1. Реализацијата на договорот/рамковната спогодба за јавни набавки се извршува во согласност со одредбите на самиот договор/рамковна спогодба и за истото ќе се задолжи лице кое ќе врши следење на извршувањето на склучениот договор за јавна набавка/рамковна спогодба
 - 6.14.2. Одговорното лице за прием и евидентирање на стоките/работите во соработка со нарачателот на истите врши квантитативен и квалитативен прием и за истите изготвува приемница/записник. Доколку за одреден вид на стоки/работи се констатира отстапување од договорениот квалитет, количини и цени потребно е истот да го забележи во испратницата и истите да не ги прими.

6.15. Извршување на договорот/рамковната спогодба и следење на неговата реализација

- 6.15.1. Оригинален примерок од склучените договори/рамковни спогодби преку архивата на Општина Центар Жупа се доставува до Одделението за финансиски прашања, а копија од оригиналниот договор/рамковна спогодба.
- 6.15.2. За следење на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба /рамковна спогодбата задолжено е Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности - лицата за јавни набавки.
- 6.15.3. Лицето кое е задолжено да врши следење на извршување на склучениот договор за јавна набавка/рамковна спогодба, а кој е согласно условите предвидени во тендерската документација и избраната најповолна понуда, во координација со финансиски прашања врши контрола и ја следи реализацијата на договорот/рамковната спогодба. По целосната реализација на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба, лицето задолжено за следење на реализација на договорот, доставува завршно Известување дека конкретниот договор/рамковна спогодба е целосно реализиран во вредносна или во времена рамка. Исто то се доставува до: Градоначалник, Одделение за финансиски прашања, Одделение за правни, општи општи работи и јавни дејности - лицата за јавни набавки
- 6.15.4. Следењето на реализацијата на договорот/рамковната спогодба се врши како од аспект на вредноста на договорот (цена, количини) така и од аспект на временската рамка/важност на договорот, а лицето задолжено за следење на извршување на склучениот договор за јавна набавка/рамковна спогодба за истото подготвува соодветен преглед кој месечно се доставува до Секторот за општи и заеднички работи, Одделение за јавни набавки, со посебно назначување на договорите кои имаат два месеци до истек на нивното времетраење.

6.16. Правна заштита

- 6.16.1. Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба и кому му е причинета или би можело да му биде причинета штета од преземени дејствија на сторување или пропуштање кои се спротивни на одредбите од Законот за јавните набавки, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањето за преземање дејствија од страна на Општина Центар Жупа во постапката за јавна набавка.
- 6.16.2. Во Одделението лицето за јавни набавки, дава насоки и

упатства во врска со постапувањето во жалбената постапка во соработка со комисијата за јавни набавки.

- 6.16.3. Општина Центар Жупа е должна веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на жалбата, да ги направи достапни за Државната комисија за жалби по јавни набавки преку ЕСЈН, жалбата со сите прилози, податоци, како и одговор на жалбата со образложение на фактите и правните наводи.
- 6.16.4. Одговорот на жалбата го потпишува одговорното лице во Општина Центар Жупа.
- 6.16.5. Општина Центар Жупа е должна да постапи согласно со одлуката на Државната комисија за жалби по јавни набавки, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката, при што ги применува правното сфаќање и дадените забелешки на Државната комисија за жалби по јавни набавки во одлуката.

6.17. Примена на Законот за јавните набавки

- 6.17.1. Лицата кои ја применуваат оваа процедура се должни да обезбедат доследна примена на одредбите од Законото за јавните набавки во секоја фаза од процесот на планирање, спроведување и реализација на постапките за јавна набавка.

6.18. Исклучок од Законот за јавните набавки

- 6.18.1. Законот за јавните набавки не се применува доколку вкупната вредност на набавките под вредносните прагови пропишани со законот не надминува 12.000 евра во денарска противвредност во тековната година.
- 6.18.2. Набавките кои не надминуваат 12.000 евра во денарска противвредност во тековната година, Секторот за општи и заеднички работи, Одделение за јавни набавки ги внесува во кварталната евиденција која е јавно достапна на ЕСЈН.

7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Овој документ стапува во сила со денот на неговото донесување.

7.1. Информирање

Објава: Веб страница/Инtranет на Општина Центар Жупа

Карактер на документот: За интерна употреба
Пристан до документот: Сите вработени Целна
група: Сите вработени